

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ**

I.1.2) Адреса: ул. „Македонија“ бр.38

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Цветанка Митревска** Адреса на е-пошта: javninabavki@avmu.mk Телефон/Факс: **023103405/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на дополнителниот модул на постојното апликативно решение „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Информатички и поврзани услуги**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

доколку стоката, услугата или работата може да ја обезбеди само одреден економски оператор од следниве причини: целта на јавната набавка е да се создаде или да се добие уникатно уметничко дело или уметнички изведби; кога поради технички причини нема конкуренција за предметот на набавка; за заштита на ексклузивни права, вклучувајќи ги и правата на интелектуална сопственост

III.2) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.3) Меѓународна објава: **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **24.04.2019**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **03-2388/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **59.500,00**

Најниска добиена понуда: **59.500,00**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Трговско друштво за производство, промет и услуги ГДи експорт-импорт ДООЕЛ Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **БУЛЕВАР “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 58 Б/2-4**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - ЦЕНТАР**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **59.500,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ **59.500,00**

IV.3.3) ДДВ: **0,00**

IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **59.500,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **30.04.2019**

ДОКУМЕНТИ